

Службен весник

на Република Македонија

Број 100

3 јули 2014, четврток

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2858. Одлука за верификација на мандатот на пратеници во Собранието на Република Македонија	2	2866. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.6 „Чифлик“ на користење- концесија	10
2859. Одлука за избор на потпретседатели на Собранието на Република Македонија	2	2867. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.2 „Крстец“ на користење- концесија	10
2860. Одлука за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици - членови на националниот Совет за Евроинтеграции	3	2868. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.6 „Милетино“ на користење- концесија	11
2861. Одлука за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави	3	2869. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 3 „Соколица“ на користење-концесија	11
2862. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција, ИСАФ во Авганистан	7	2870. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 6 „Богословец“ на користење- концесија	11
2863. Одлука за именување на членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ..	8	2871. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 7 „Кишино“ на користење- концесија	12
2864. Закон за минимална плата во Република Македонија (пречистен текст)	8	2872. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 8 „Џумајлија“ на користење- концесија	12
2865. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Сараево“ на користење- концесија	9	2873. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 „Смиљанци“ на користење- концесија	13
		2874. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 6 „Прналија“ на користење - концесија	13
		2875. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 7 „Подареш“ на користење - концесија	13

	Стр.		Стр.
2876. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 1 „Вртешка“ на користење - концесија	14	2891. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.12 „Драгор“ на користење- концесија	20
2877. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 2 „Конечко“ на користење - концесија	14	2892. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.13 „Црно Буки“ на користење- концесија	20
2878. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр. 3 „Козјак“ на користење - концесија	15	2893. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.16 „Трн“ на користење- концесија	20
2879. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.4 „Габер“ на користење - концесија	15	2894. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.2 „Влаина“ на користење- концесија	21
2880. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Липов Дол“ на користење- концесија	15	2895. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.3 „Голак“ на користење- концесија	21
2881. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.6 „Лесковица“ на користење- концесија	16	2896. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.4 „Бигла“ на користење- концесија	22
2882. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.7 „Драговео“ на користење- концесија	16	2897. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.5 „Вратиславци“ на користење - концесија	22
2883. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.8 „Црешка“ на користење- концесија	17	2898. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.6 „Киселица“ на користење - концесија	22
2884. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.9 „Криви Дол“ на користење - концесија	17	2899. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.7 „Тработивиште“ на користење- концесија	23
2885. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.10 „Балван“ на користење - концесија	17	2900. Одлука давање на дивечот во ловиштето бр.1 „Полаки“ на користење- концесија	23
2886. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.2 „Облаково“ на користење - концесија	18	2901. Одлука за поништување на постапка за доделување на користење- концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Требовље“	24
2887. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.3 „Древеник“ на користење - концесија	18	2902. Одлука за поништување на постапка за доделување на користење- концесија на дивечот во ловиштето бр.1 „Стровија“	24
2888. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.8 „Бач“ на користење - концесија	18	2903. Исправка на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп	24
2889. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.10 „Оптичари“ на користење- концесија	19	Огласен дел	1-24
2890. Одлука за давање на дивечот во ловиштето бр.11 „Породин“ на користење- концесија	19		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2858.

Врз основа на членот 153 од Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 и 30/14) и членот 17 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се верифицира мандатот на пратениците

- Андон Чибишев;
- Светлана Јакимовска;
- Марија Ангелова;
- Ѓорѓи Коцабашиев;
- Благородна Бојациева;
- Муса Ибраими;

- Алим Билали;
- Драган Данев и
- Јасминка Дамческа.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2604/1
2 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

2859.

Врз основа на членот 67, став 1 од Уставот на Република Македонија, членот 21 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, членот 17 од Законот за Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 104/2009) и Одлуката за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 85/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За потпретседатели на Собранието на Република Македонија се избрани:

- Антонијо Милошоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и
- Рафис Аљити, пратеник во Собранието на Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2607/1
2 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2860.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Одлуката за основање Национален совет за евроинтеграции ("Службен весник на Република Македонија број 140/07 и 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Националниот совет за евроинтеграции, се именуваат:

- а) за претседател
- б) за потпретседател
Илија Димовски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
- в) за членови:
 - 1. Силвана Бонева, пратеник во Собранието на Република Македонија;
 - 2. Александар Николоски, пратеник во Собранието на Република Македонија;
 - 3. Мерван Џемаили, пратеник во Собранието на Република Македонија;
 - 4. Мерал Узеири - Ферати, пратеник во Собранието на Република Македонија;
 - 5.
 - 6.
 - 7. Ермира Мехмети - Деваја, претседател на Комисијата за европски прашања;
 - 8. Антонијо Милошоски, претседател на Комисијата за надворешна политика;
 - 9. Кенан Хасипи, копретседател на Мешовитиот парламентарен комитет ЕУ-Република Македонија;
 - 10. Фатмир Бесими, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за евроинтеграции;
 - 11. Проф. д-р. Димитар Мирчев, претставник од Кабинетот на претседателот на Република Македонија;
 - 12.
 - 13. Акад. Владо Камбовски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите;
 - 14. Жика Стојановски, градоначалник на општина Илинден, претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа и
 - 15. Насер Селмани, претседател на Здружението на новинарите на Македонија.

г) за заменици - членови:

- 1. Лилјана Затуроска, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 2. Ане Лашкоска, пратеник во Собранието на Република Македонија;

3. Талат Џафери, пратеник во Собранието на Република Македонија;

4. Орхан Ибраими, пратеник во Собранието на Република Македонија;

5.

6.

7. Нора Алити, заменик на претседателот на Комисијата за европски прашања;

8. Светлана Карапетрова, заменик на претседателот на Комисијата за надворешна политика и

9. Артан Груби, потпретседател на Мешовитиот парламентарен комитет ЕУ-Република Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2608/1
2 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2861.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 85/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1

Со оваа одлука се основаат пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави и се избираат претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на други држави (во натамошниот текст: пратенички групи).

Член 2

Пратеничките групи се основаат заради воспоставување и развивање на билатералната парламентарна соработка на Република Македонија со други парламенти, како и за размена на искуства од парламентарната работа по сите прашања од заеднички интерес на државите.

Член 3

Пратеничките групи ги сочинуваат претседател и шест члена од редот на пратениците на Собранието на Република Македонија, и тоа за:

1. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија

а) претседател

б) членови:

- 1. Сашо Акимоски;
- 2. Весна Дамчевска;
- 3. Соња Талевска;
- 4. Владанка Авировиќ;
- 5. Ејуп Рустеми и
- 6. Ернад Фејзула.

2. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Албанија

- а) претседател
Орхан Ибраими
б) членови:
1. Стојан Миланов;
2. Димитар Стевананџија;
3. Иван Иванов;
4. Ристо Манчев;
5. Реџаил Исмаили;
6.
7.

3. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Австралија и со Парламентот на Нов Зеланд

- а) претседател
Илија Димовски;
б) членови:
1. Васко Наумовски;
2. Весна Пемова;
3. Зоран Илиоски;
4. Вјолца Мехмети Нуредини;
5. Мерал Узеири - Ферати и
6.

4. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји Република Естонија, Република Латвија и Република Литванија

- а) претседател
Лилјана Поповска;
б) членови:
1. Антонијо Милошоски;
2. Ане Лашкоска;
3. Нола Исмајлоска;
4. Рамиз Мерко;
5.
6.

5. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Белгија

- а) претседател

б) членови:
1. Слаѓана Митовска;
2. Авдија Пеџиќ;
3. Амди Бајрам;
4. Соња Талевска;
5. Артан Груби и
6. Имер Алиу.

6. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Федерацијата на Босна и Херцеговина

- а) претседател
Авдија Пеџиќ
б) членови:
1. Марјанчо Колевски;
2. Фатмир Имеровски;
3. Кенан Хасипи;
4. Муса Ибраими;
5.
6.

7. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија

- а) претседател
Трајчо Димков
б) членови:
1. Илија Димовски;
2. Васил Пишев;
3. Влатко Горчев;
4. Мирсада Асани Емини;
5.
6.

8. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Блискиот и Средниот Исток

- а) претседател

б) членови:
1. Нада Ципушева;
2. Амди Бајрам;
3. Стојан Миланов;
4. Иван Иванов;
5. Шпреса Хадри и
6.

9. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Сојузна Република Германија

- а) претседател
Антонијо Милошоски
б) членови:
1. Зоран Горгиевски;
2. Ромео Тренов;
3. Ане Лашкоска;
4. Рафиз Алити;
5. Ернад Фејзула и
6.

10. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција

- а) претседател

б) членови:
1. Трајчо Димков;
2. Иван Иванов;
3. Славе Гошев;
4. Иван Стоилковиќ;
5.
6.

11. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Данска

- а) претседател
Мерап Узеири - Ферати
б) членови:
1. Сашо Василевски;
2. Светлана Карапетрова;
3. Олга Најденовска;
4. Сашо Акимовски;
5. Артан Груби и
6.

12. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Индонезија

- а) претседател
Васко Наумовски
б) членови:
1. Ромео Тренов;
2. Александар Стојкоски;
3. Влатко Горчев;
4. Зулфи Адили;
5.
6.

13. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Државата Израел

- а) претседател
Павле Трајанов
б) членови:
1. Силвана Бонева;
2. Благоја Деспотовски;
3. Благоица Ласовска;
4.
5.
6.
7.

14. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Исламската Република Иран

- а) претседател
Реџаил Исмаили
б) членови:
1. Фатмир Имеровски;
2. Никола Мицевски;
3. Сашо Акимовски;
4. Авдија Пеџиќ;
5. Мирван Џемаили и
6.
15. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска
а) претседател
Зоран Илиоски
б) членови:
1. Александар Николоски;
2. Гоко Камчев;
3. Иван Иванов;
4. Нора Алити;
5. Ернард Фејзула и
6.
16. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентите на Република Исланд и Кралството Норвешка
а) претседател
б) членови:
1. Зоран Илиоски;
2. Илија Димовски;
3. Нада Џипушева;
4. Весна Пемова;
5. Ејуп Рустеми и
6.
17. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Италија
а) претседател
Ристо Манчев
б) членови:
1. Владимир Горчев;
2. Даниела Рангелова;
3. Александар Стојковски;
4. Зулфи Адил;
5. Мерал Узеири Ферати;
6.
7.
18. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Јапонија
а) претседател
б) членови:
1. Весна Пемова;
2. Магдалена Манаскова;
3. Ромео Тренов;
4. Илија Димовски;
5. Артан Груби и
6.
19. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Канада
а) претседател
Александар Николоски
б) членови:
1. Павле Саздов;
2. Светлана Карапетрова;
3. Лилјана Кузмановска;
4. Џеват Адеми;
5. Имер Алиу и
6.
20. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Народна Република Кина
а) претседател
Силвана Бонева
б) членови:
1. Емил Димитриев;
2. Владимир Горчев;
3. Зоран Георѓиевски;
4. Рамиз Мерко
5.
6.
21. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово
а) претседател
Талат Џафери
б) членови:
1. Сашо Акимовски;
2. Благоја Деспотовски;
3. Трајчо Димков;
4. Павле Трајанов;
5. Шпреса Хадри;
6. Беким Фазлиу и
7.
22. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на земјите од Латинска Америка и од Карибите
а) претседател
Павле Саздов
б) членови:
1. Зоран Горѓиевски;
2. Марјанчо Колевски;
3. Магдалена Манаскова;
4. Нора Алити;
5.
6.
23. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Големото Војводство Луксембург
а) претседател
Зоран Горѓиевски
б) членови:
1. Соња Талевска;
2. Никола Мицевски;
3. Весна Дамчевска-Илиевска;
4. Мирван Џемаили;
5.
6.
24. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на Република Малта и Република Кипар
а) претседател
Драган Цуклев
б) членови:
1. Силвана Бонева;
2. Лилјана Кузмановска;
3. Александар Стојковски;
4. Шкодране Дарљишта;
5.
6.
25. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Монголија
а) претседател
Ејуп Рустеми
б) членови:
1. Благоица Ласовска;
2. Васко Наумовски;
3. Сузана Секуловска;
4. Марјанчо Колевски;
5.
6.
26. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска
а) претседател
Шпреса Хадри
б) членови:
1. Лилјана Затуровска;
2. Слаѓана Митовска;
3. Никола Мицевски;
4. Благоица Ласовска;
5.
6.
27. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Полска

- а) претседател
- б) членови:
1. Славе Гошев;
 2. Олга Најденовска;
 3. Лилјана Поповска;
 4. Иван Иванов;
 5. Јамин Синани и
 - 6.
28. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Португалската Република
- а) претседател
- б) членови:
1. Лилјана Затурска;
 2. Сашо Василевски;
 3. Слаѓана Митовска;
 4. Зоран Горѓиевски;
 5. Реџаил Исмаили и
 - 6.
29. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Романија
- а) претседател
Трајчо Димков
- б) членови:
1. Нада Ципушева;
 2. Стојан Миланов;
 3. Славе Гошев;
 - 4.
 - 5.
 - 6.
30. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Руската Федерација
- а) претседател
Иван Стоилковиќ
- б) членови:
1. Емил Димитриев;
 2. Крсто Мукоски;
 3. Љупчо Димовски;
 4. Џеват Адеми;
 - 5.
 - 6.
31. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на САД
- а) претседател
Владимир Ѓорчев
- б) членови:
1. Павле Саздов;
 2. Трајчо Димков;
 3. Сашо Василевски;
 4. Ермира Мехмети Деваја;
 5. Имер Алиу;
 - 6.
 - 7.
32. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Словачката Република
- а) претседател
- б) членови:
1. Славе Гошев;
 2. Љупчо Димовски;
 3. Илија Димовски;
 4. Антонијо Милошоски;
 5. Хазби Лиќа и
 - 6.
33. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Словенија
- а) претседател
Владанка Авировиќ
- б) членови:
1. Лилјана Поповска;
 2. Сашо Аќимовски;
 3. Љупчо Димовски;
 4. Рафис Аљити;
 5. Орхан Ибраими и
 - 6.
34. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Србија
- а) претседател
Емил Димитриев
- б) членови:
1. Лилјана Кузмановска;
 2. Иван Иванов;
 3. Иван Стоилковиќ;
 4. Муса Ибраими;
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - 8.
35. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Турција
- а) претседател
Кенан Хасипи
- б) членови:
1. Илија Димовски;
 2. Силвана Бонева;
 3. Амди Бајрам;
 4. Јамин Синани;
 5. Газменд Алији;
 - 6.
 - 7.
36. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина
- а) претседател
- б) членови:
1. Момчило Аврамоски;
 2. Фатмир Имеровски;
 3. Васил Пишев;
 4. Никола Мицевски;
 5. Селвије Салиу и
 - 6.
37. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот Република Унгарија
- а) претседател
- б) членови:
1. Сашо Василевски;
 2. Крсто Мукоски;
 3. Владанка Авировиќ;
 4. Никола Мицевски;
 5. Шкодран Дарљишта и
 - 6.
38. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска
- а) претседател
Благоја Деспотовски
- б) членови:
1. Весна Дамчевска Илиевска;
 2. Илија Димовски;
 3. Авдија Пешиќ;
 4. Селвије Салиу;
 - 5.
 - 6.
39. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Француската Република
- а) претседател
- б) членови:
1. Александар Николоски;
 2. Даниела Рагелова;

3. Сузана Секуловска;
4. Васил Пишев;
5. Џеват Адеми и
6. Беким Фазлиу.
40. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Холандија

а) претседател

Рамиз Мерко

б) членови:

1. Момчило Аврамоски;
2. Димитар Стевананџија;
3. Зоран Горѓиевски;
4. Магдалена Манаскова;
5. Беким Фазлиу и
- 6.

41. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Хрватска

а) претседател

Даниела Рангелова

б) членови:

1. Славе Гошев;
2. Лилјана Затуроска;
3. Светлана Карапетрова;
4. Талат Џафери;
5. Газменд Алиџи;
- 6.
- 7.

42. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Црна Гора

а) претседател

Славе Гошев

б) членови:

1. Ѓоко Камчев;
2. Сашо Василевски;
3. Ане Лашкоска;
4. Ермира Мехмети Деваја;
5. Газменд Алиџи и
- 6.

43. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република

а) претседател

б) членови:

1. Крсто Мукоски;
2. Драган Џуклев;
3. Олга Најденовска;
4. Сузана Секуловска;
5. Талат Џафери и
- 6.

44. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Швајцарската Конфедерација

а) претседател

б) членови:

1. Ристо Манчев;
2. Сашо Акимовски;
3. Кенан Хасипи;
4. Влатко Горчев;
5. Хазби Лиќа;
- 6.
- 7.

45. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска

а) претседател

б) членови:

1. Благоја Деспотовски;

2. Ѓоко Камчев;
3. Трајчо Димков;
4. Сашо Василевски;
5. Мирсада Емини Асани и
- 6.

46. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шпанија

а) претседател

Момчило Аврамоски

б) членови:

1. Димитар Стевананџија;
2. Драган Џуклев;
3. Нола Исмајлоска;
4. Вјолца Мехмети Нуредини;
- 5.
- 6.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2609/1
2 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2862.

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), Собранието на Република Македонија, на седницата, одржана на 2 јули 2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА, ИСАФ ВО АВГАНИСТАН

1. За учество во мировна операција ИСАФ, во Авганистан, во Регионалната команда - Север, во Мазар е Шариф се испраќаат 5 (пет) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), штабни офицери.

2. Припадниците на Армијата од точка 1 на оваа одлука, се испраќаат за период од шест месеци, сметано од месец септември 2014 година до месец март 2015 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт на припадниците на Армијата ги обезбедува НАТО (стратешки партнер/земја контрибутор), а финансиските трошоци за плати, надоместоци, придонеси и логистичка поддршка ги обезбедува Министерството за одбрана.

4. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

5. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2610/1
2 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2863.

Врз основа на член 12 ставови (1) и (2) и членот 14 ставови (1) и (2), од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Службен весник на Република Македонија" број 184/13, 13/14 и 44/14), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

I. За членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се именуваат:

1. Зоран Фиданоски, новинар на телевизија Алфа;
2. Лазар Трајчев, адвокат од Скопје;
3. Асс. м-р Методија Јанчески, од Природно-математичкиот факултет, Институт за информатика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје;
4. М-р Алма Машовиќ, магистар по машински науки;
5. Лазо Петрушевски, дипломиран електро инженер од Велес;
6. Селвер Ајдини, дипломиран политиколог од Куманово и
7. Милаим Фетаи, доктор на политички науки, Институт за Европски студии во Тиранскиот универзитет во Албанија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2613/1
2 јули 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2864.

Врз основа на член 5 од Законот за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 1 јули 2014 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за минимална плата во Република Македонија.

Пречистениот текст на Законот за минимална плата во Република Македонија ги опфаќа: Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12) и Законот за изменување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14) во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

Бр. 10-1517/2
2 јули 2014 година
Скопје

Претседателот
на Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија,
Александар Николоски, с.р.

ЗАКОН ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Пречистен текст)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдува висината на минималната плата, како и други прашања кои се однесуваат на минималната плата.

Член 2

Минимална плата е најнискиот месечен износ на основна плата која работодавачот е должен да му ја исплати на работникот за работа извршена за полно работно време и исполнет нормиран учинок.

Член 3

(1) Право на минимална плата, според одредбите на овој закон, имаат сите работници, во висина утврдена согласно со овој закон.

(2) Работникот кој работи со скратено работно време, за времето поминато на работа, има право на сразмерен дел од минималната плата.

(3) Одредбите од овој закон не се однесуваат за самовработените лица.

II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА ПЛАТА

Член 4

Висината на минималната плата изнесува 10.080 денари во нето износ.

Министерството за труд и социјална политика, по претходно мислење од Економско-социјалниот совет ја објавува висината на минималната плата во бруто износ во „Службен весник на Република Македонија“ во март секоја година за тековната година.

Висината на минималната плата од ставот 1 на овој член се усогласува со порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Македонија за претходна година, според податоците објавени од Државниот завод за статистика.

III. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 5

Надзорот над примената на овој закон, во врска со пресметката и исплатата на минималната плата, согласно со овој закон, го врши Државниот инспекторат за труд, преку инспекторите за труд.

Член 6

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот на трудот за прв пат утврди дека е сторена неправилност од членот 4 од овој закон, е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност, со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на работодавачот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата, ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на трудот.

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за труд, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или за повеќе работодавачи.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или работодавачот на кој се спроведува едукацијата не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или работодавачот над кого се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран во однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку инспекторот на трудот при спроведување на контролниот надзор, утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.

(8) Доколку инспекторот на трудот при спроведување на контролниот надзор, утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред прекршочната комисија.

(9) Државниот инспекторат за труд кој што го извршил инспекцискиот надзор, води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот надлежен за работите од областа на трудот.

(10) Министерството за труд и социјална политика – Државниот инспекторат за труд за извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб страниците на Министерството за труд и социјална политика и на Државниот инспекторат за труд, на унифициран квартален преглед.

IV. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 7

(1) Глоба во износ од 6.000 до 7.000 евра, во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на работодавач, ако на работникот не му исплати минимална плата во висина утврдена според одредбите на овој закон (член 4).

(2) Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице кај работодавачот за прекршокот од ставот (1) на овој член.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

(член 8 објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12)

(1) Постојните колективни договори ќе се усогласат со овој закон, најдоцна во рок од шест месеци од денот во влегување во сила на овој закон.

(2) Одредбите од колективните договори кои нема да се усогласат со одредбите на овој закон во рокот од став (1) на овој член, престануваат да важат.

Член 9

(член 9 објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12)

Висината на минималната плата за 2012 година, изнесува 8.050 денари во нето износ.

Член 10

(член 10 објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12 и член 2 од законот објавен “Службен весник на Република Македонија” бр. 30/14)

Во одделите во кои во јули 2011 година е исплатена просечна плата под нивото од 15.600 денари во бруто износ, во наредните три години се прави усогласување со износот на минимална плата, која се утврдува согласно со овој закон, со множење на истиот по следниве коефициенти:

- 0,778 за 2012 година,
- 0,852 за 2013 година.

Член 11

(член 11 објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12)

Подзаконските акти предвидени со членот 6 ставови (2) и (9) од овој закон, ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 12

(член 12 објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 11/12)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува со исплата на платите за јануари 2012 година.

Член 13

(член 3 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 30/14)

Во одделите производство на текстил, производство на облека и производство на кожа и слични производи од кожа, висината на минималната плата изнесува:

- за 2014 година 7.500 денари во нето износ,
- за 2015 година 8.050 денари во нето износ,
- за 2016 година 9.000 денари во нето износ,
- за 2017 година 9.590 денари во нето износ и
- за 2018 година 10.080 денари во нето износ.

Член 14

(член 4 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 30/14)

Висината на минималната плата, освен за одделите производство на текстил, производство на облека и производство на кожа и слични производи од кожа за 2014 година изнесува 8.800 денари во нето износ, а за 2015 година изнесува 9.590 денари во нето износ.

Член 15

(член 6 од Законот објавен во “Службен весник на Република Македонија” бр. 30/14)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, освен одредбата од членот 1 став 1 од овој закон кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2016 година, а ставот 3 ќе започне да се применува почнувајќи од 1 јануари 2018 година.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2865.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство то (“Службен весник на Република Македонија” бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 „САРАЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за ловство и ловен туризам ГС „Хантинг Тим“ ДООЕЛ се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Сараево“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за ловство и ловен туризам ГС „Хантинг Тим“ ДООЕЛ Скопје ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 276.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/1
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2866.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.6 „ЧИФЛИК“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за ловство и ловен туризам ГС „Хантинг Тим“ ДООЕЛ Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Чифлик“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за ловство и ловен туризам ГС „Хантинг Тим“ ДООЕЛ Скопје ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 10.500,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/2
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2867.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.2 „КРСТЕЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за производство, трговија и услуги „Мермер Империјал“ ДОО увоз извоз Прилеп се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 „Крстец“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги „Мермер Империјал“ ДОО увоз извоз Прилеп ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 210.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/3
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2868.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6
„МИЛЕТИНО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение Ловечко друштво „Бујна Леска“ Милетино-Брвеница се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Милетино“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение Ловечко друштво „Бујна Леска“ – Милетино - Брвеница ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 61.950,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/4
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2869.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3
„СОКОЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение Ловечко друштво „Руен“ Велес се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 3 „Соколица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение Ловечко друштво „Руен“ Велес ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 200.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/5
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2870.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6
„БОГОСЛОВЕЦ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение ловечко друштво „Еребица“ Свети Николе се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 6 „Богословец“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение ловечко друштво „Еребица“ Свети Николе ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 660.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/6
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2871.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 7 „КИШИНО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение на ловци „Потполошка“ с. Петровец – Петровец се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 7 „Кишино“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение на ловци „Потполошка“ с. Петровец – Петровец ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 766.500,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/7
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2872.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 8 „ДУМАЈЛИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение на ловци „Потполошка“ с. Петровец – Петровец се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 8 „Думајлија“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение на ловци „Потполошка“ с. Петровец – Петровец ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 2.553.500,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/8
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2873.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2
„СМИЉАНЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение за лов и траперство „Готен“ - Радовиш се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр. 2 „Смиљанци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение за лов и траперство „Готен“ - Радовиш ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 120.330,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/9
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2874.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6. 2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 6
„ПРНАЛИЈА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение за лов и траперство „Готен“ - Радовиш се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Прналија“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение за лов и траперство „Готен“ - Радовиш ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 11.655,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/10
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2875.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 7
„ПОДАРЕШ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение за лов и траперство „Готен“ - Радовиш се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.7 „Подареш“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение за лов и траперство „Готен“ - Радовиш ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 13.230,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/11
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2876.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 1
„ВРТЕШКА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Вртешка“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – Штип“ ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 45.150,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/12
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2877.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 2
„КОНЕЧКО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение на ловци “Потполошка“ с. Петровец – Петровец се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 „Конечко“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение на ловци “Потполошка“ с. Петровец – Петровец ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 1.650.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/13
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2878.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3
„КОЗЈАК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Коз-јак“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – Штип ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 22.890,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/14
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2879.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.4 „ГАБЕР“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на користење - концесија дивечот во ловиштето бр.4 „Га-бер“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиште-то од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – Штип ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 52.800,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/15
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2880.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.5
„ЛИПОВ ДОЛ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 „Липов Дол“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – Штип ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 16.800,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/16
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2881.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6
„ЛЕСКОВИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за производство и трговија „Ук Мак“ ДООЕЛ увоз извоз Скопје се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Лесковица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за производство и трговија „Ук Мак“ ДООЕЛ увоз извоз Скопје ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 38.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/17
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2882.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.7
„ДРАГОЕВО“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.7 „Драгоево“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основ.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – Штип ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 21.472,50 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/18
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2883.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.8 „ЦРЕШКА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.8 „Црешка“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно здружение „Ловец“ – Штип ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 6.090,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/19
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2884.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.9
„КРИВИ ДОЛ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.9 „Криви Дол“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловното здружение „Ловец“ – Штип ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 29.400,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/20
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2885.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.10 „БАЛВАН“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно здружение „Ловец“ – Штип се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.10 „Балван“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловното здружение „Ловец“ – Штип ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 103.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/21
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2886.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.2 „ОБЛАКОВО“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно-риболовно здружение „Пелагонија-Пелистер“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 „Облаково“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно -риболовно здружение „Пелистер-Пелагонија“ - Битола ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 108.465,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/22
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2887.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3 „ДРЕВЕНИК“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение на ловци „Сокол“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Древеник“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение на ловци „Сокол“ - Битола ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 39.900,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/23
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2888.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“, бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.8 „БАЧ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно-риболовно здружение „Пелагонија-Пелистер“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.8 „Бач“.

Користењето - концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат на концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно-риболовно здружение „Пелистер-Пелагонија“ - Битола ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 33.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/24
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2889.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.10 „ОПТИЧАРИ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно-риболовно здружение „Пелагонија-Пелистер“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.10 „Оптичари“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно-риболовно здружение „Пелистер-Пелагонија“ - Битола и Владата ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот претставува една годишна рата во износ од 23.100,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/25
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2890.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.11 „ПОРОДИН“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно-риболовно здружение „Пелагонија-Пелистер“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.11 „Породин“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно-риболовно здружение „Пелистер-Пелагонија“ - Битола ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 20.900,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/26
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2891.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО
БР.12 „ДРАГОР“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно-риболовно здружение “Пелагонија-Пелистер” - Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.12 „Драгор“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно-риболовно здружение „Пелистер-Пелагонија“ - Битола ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 6.300,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/27
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2892.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.13
„ЦРНО БУКИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Здружение на ловци „Сокол“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.13 „Црно Буки“.

Користењето-концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Здружение на ловци „Сокол“ - Битола ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 26.775,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/28
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2893.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.16 „ТРН“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловно-риболовно здружение „Пелагонија - Пелистер“ - Битола се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.16 „Трн“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловно-риболовно здружение „Пелистер-Пелагонија“ - Битола ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 27.855,50 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/29
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2894.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.2 „ВЛАИНА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.2 „Влаина“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 200.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/30
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2895.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.3 „ГОЛАК“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.3 „Голлак“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 920.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/31
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2896.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловство-то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013, и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.4 „БИГЛА“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.4 „Бигла“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за Крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево и Владата на Република Македонија ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 307.500,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/32
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2897.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.5 „ВРАТИСЛАВЦИ“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.5 „Вратиславци“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 300.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/33
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2898.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2009, 136/2011, 1/2012, 69/2013, 164/2013 и 187/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.6 „КИСЕЛИЦА“ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.6 „Киселица“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги „Палма Бив“ ДООЕЛ увоз извоз - Делчево ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 275.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/34
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2899.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.7 „ТРАБОТИВИШТЕ“ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Ловечко здружение „Острец“ - Делчево се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.7 „Тработивиште“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за ситен дивеч се дава за период од 10 (десет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Ловечко здружение „Острец“ - Делчево ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ од 55.800,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/36
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2900.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, и 187/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 „ПОЛАКИ“ НА КОРИСТЕЊЕ- КОНЦЕСИЈА

Член 1

На Друштво за производство, трговија и услуги „Адис -Лов“ ДОО Кочани се дава на користење-концесија дивечот во ловиштето бр.1 „Полаки“.

Користењето- концесијата на дивечот во ловиштето од став 1 на овој член концесионерот е должен да го врши согласно Законот за ловството, Законот за концесии и јавно приватно партнерство, како и посебната ловно стопанска основа.

Член 2

Концесијата за крупен дивеч се дава за период од 20 (дваесет) години.

Како почеток на користењето - концесијата на дивечот во ловиштата од член 1 на ова одлука ќе се смета денот на потпишување на договорот за доделување на дивечот на користење по пат концесија.

Член 3

Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Македонија и Друштво за производство, трговија и услуги „Адис -Лов“ ДОО Кочани ќе се уредат со договорот за концесија.

Во име на Владата на Република Македонија, договорот за концесијата ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 4

Надоместокот за доделената концесија од член 1 на оваа одлука се определува во договорот за концесија. Надоместокот преставува една годишна рата во износ 3.095.000,00 денари од десетгодишниот вкупен износ постигнат на електронската аукција.

Член 5

Надлежен орган кој ќе врши надзор над доделената концесија е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/37
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2901.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.4 „ТРЕБОВЉЕ“

Член 1

Се поништува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр.4 „Требовље“ од Јавниот повик за давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип, Битола, Делчево и Кочани објавен во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/13).

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се поништува поради тоа што нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/38
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2902.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.6.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ-КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР.1 „СТРОВИЈА“

Член 1

Се поништува постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштето бр.1 „Стровија“ од Јавниот повик за давање на дивечот во ловиштата на користење по пат на концесија во ловните реони Македонски Брод, Берово, Прилеп, Тетово, Велес, Свети Николе, Радовиш, Штип, Битола, Делчево и Кочани објавен во („Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/13).

Постапката за доделување на користење-концесија на дивечот во ловиштата од став 1 на овој член се поништува поради тоа што нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4354/39
27 јуни 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2903.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на ЈЗУ Здравствен дом Прилеп, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2014 направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП

Во членот 1 наместо регистарска ознака „SK-337-JC“ треба да стои „SK-349-JD“.

42-1931/2
30 јуни 2014 година
Скопје

од Владата на Република
Македонија



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014100